

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 9 септември 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Лазар Јосифов од Кавадарци УП2 09-193/21 од 26 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-342 од 9 август 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-342 од 9 август 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Лазар Јосифов од Кавадарци до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-193/21 од 26 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-342 од 9 август 2021 година на КЕЦ Кавадарци, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, за тоа подрачје нема ДУП, нема нисконапонска мрежа и потенцијални баратели на приклучок во околината. Трафостаницата е на 1250m а во близина се планира изградба на нови објекти со траса од 20kV кабел.

На седницата на Комисијата за постапување по приговори и разрешување на спорови одржана на 3 септември 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-193/21 од 26 август 2021 година со прилог:
  - Приговор
  - Потврда дека КП 2121/2, КО Рожден е вон градежен опфат
  - Имотен лист бр. 610 за КП бр. 2121/2, КО Рожден
  - Скица од подрачјето
  - БСП-1 образец
  - РОБСП 11-342 од 9 август 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во

случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–193/21  
9 септември 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ на**  
**Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги**  
**на Република Северна Македонија**  
**Марко Бислимоски**